

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 40

15 февруари 2020, сабота

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
746. Одлука за давање на согласност за пренос на удели од содружниците Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ АПОСТОЛОВ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги ресурс ЛТДИ Дооел извоз-увоз Кавадарци на Друштво за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ СКОПЈЕ во концесионерот друштво за производство и промет со електрична енергија “АЛ ХИДРО ГРУП” ДОО Кавадарци.....	4	749. Одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на општините Кавадарци, Битола, Штип, Охрид, Прилеп и Град Скопје.....	5
747. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија.....	4	750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Маврово и Ростуше.....	5
748. Одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Гази Баба.....	4	751. Одлука за продажба на недвижна ствар во село Непроштено, Општина Теарце.....	5
		752. Одлука за продажба на движни ствари.....	6
		753. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година.....	6
		754. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	7

	Стр.		Стр.
755. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово.....	7	769. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница Велес.....	19
756. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	9	770. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Велес.....	19
757. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....	10	771. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница „ДР.ФЕРИД МУРАД“ - Гостивар.....	20
758. Одлука за продажба на движни ствари.....	11	772. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Конче.....	20
759. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Православниот Богословски факултет “Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје.....	11	773. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Центар Жупа.....	20
760. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје.....	12	774. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес..	21
761. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид.....	13	775. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.....	21
762. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје.....	14	776. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.....	21
763. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.....	15	777. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.....	21
764. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година.....	16	778. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани.....	22
765. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола.....	17	779. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно обвинителство на Република Северна Македонија.....	22
766. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за здравство.....	18	780. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид.....	22
767. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица.....	18		
768. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од Друштвото Хидро Еко Инженеринг ДООЕЛ Скопје на Друштвото Феро Инвест ДОО Скопје во концесионерот Хидро Еко Инженеринг ДООЕЛ Скопје.....	19		

	Стр.		Стр.
781. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Република Северна Македонија.....	23	791. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Могила.....	26
782. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Република Северна Македонија.....	23	792. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ Скопје.....	26
783. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје...	23	793. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје.....	26
784. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Гевгелија.....	24	794. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Берово.....	27
785. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија.....	24	795. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ-Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза - Скопје.....	27
786. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.....	24	796. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните на Република Северна Македонија.....	27
787. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Валандово.....	24	797. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда - Биро за судски вештачења.....	27
788. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје.....	25	798. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје.....	28
789. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крушево.....	25	799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управата за јавни приходи.....	28
790. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Кисела Вода.....	25	800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности.....	30
		801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги.....	31

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

746.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛИ ОД СОДРУЖНИЦИТЕ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕТАЛ АПОСТОЛОВ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ И ОД ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ КАВАДАРЦИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ПЕРТИНАКС ДООЕЛ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „АЛ ХИДРО ГРУП“ ДОО КАВАДАРЦИ

Член 1

Се дава согласност на концесионерот Друштвото за производство на електрична енергија „АЛ ХИДРО ГРУП“ ДОО Кавадарци, како носител на правото на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија по основ на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, МХЕЦ Жаба со реф.бр.254 заверен под број 11-4314/1 на 17.7.2018 година, за пренос на 100% од уделите на содружниците и тоа: 49% од уделите на Друштвото за производство трговија и услуги МЕТАЛ АПОСТОЛОВ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и 51% од уделите на Друштвото за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ извоз-увоз, Кавадарци на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-71/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

747.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/169 и 21/18 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 257/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија се дава на трајно користење брз надомест дел од недвижна ствар – деловен простор, која се наоѓа на улица „Браќа Ѓиноски“, евидентирана во Имотен лист бр. 5705, КП бр. 7215, КО Гостивар – 2, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б1 – 6, влез 2, кат 2, со површина од 161м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-492/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

748.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Гази Баба, се пренесува во сопственост недвижна ствар, сопственост на Република Северна Македонија, без надомест, која се наоѓа на улица „Гемициска“ бб, на КП бр.600/2, за КО Гази Баба, запишана во Имотен лист бр.47298 и тоа:

- дел од зграда број 1, намена на зграда В2-8, влез 1, кат К1, број 3, намена на посебниот дел ПП, со внатрешна површина од 40м2 и

- дел од зграда број 1, намена на зграда В2-8, влез 1, кат К1, број 3, намена на посебниот дел ДПД, со внатрешна површина од 268 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-582/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

749.

Врз основа на член 50 став 7 од Законот за пожарни-карството („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ОПШТИНИТЕ КАВАДАРЦИ, БИТОЛА, ШТИП, ОХРИД, ПРИЛЕП И ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се распоредува набавената противпожарна опрема на општините, и тоа:

1. На Општина Кавадарци, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Кавадарци:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

2. На Општина Битола, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Битола:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

3. На Општина Прилеп, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Прилеп:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

4. На Општина Охрид, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Охрид:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

5. На Општина Штип, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Општина Штип:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-0000-1858-2.

6. На Град Скопје, а за потребите на територијалната противпожарна единица на Град Скопје:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-0000-1858-2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-752/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

750.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив и опис на движна ствар	Количина	Номенклатурен број
Пумпа за висок притисок Fireco HP	1	5810-0000-0099-0

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Маврово и Ростуше.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-799/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

751.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО СЕЛО НЕПРОШТЕНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ****Член 1**

Да се изврши продажба на недвижна ствар во село Непроштено, општина Теарце, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, која се наоѓа на КП бр.648/2, место викано Се-

ло и тоа: зграда 1, намена на зграда Г2-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 75 м2, запишана во Имотен лист бр.1155 за КО Непроштено.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Репроцена од Бирото за судски вештачења, бр.СВ V 189/18 од 26.03.2019 година, во која проценетата вредност на недвижната ствар изнесува 293.299,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност на недвижната ствар и истата изнесува 293.299,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-804/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

752.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и тоа:

Реден број	Марка на возило	Тип / комплимент созака	Регистарска созака	Година на производство	Број на шасија	Број на мотор	Сила на мотор (кВт)	Забелешка на моторот (кВт)	Боја на возилото	Проценета вредност по денари
1	Mercedes	C200 CDI	SK-0771-AC	2001	WDB2030041A277481	30440495	85	2148	Мет. сива 7Ф	94.500,00
2	BMB	320 L	SK-914-VK	2001	WBAAV11030CF29086	75831922	125	2171	сребрена 7Ф	63.650,00
3	Peko	Megane Scenic	SK-882-VC	2003	VF1JA050528440995	8584339	75	1870	Мет. зелена 38	34.870,00

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност за секое возило поединечно наведена во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења СВ-V-108/19-1 од 6.12.2019 година, која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-876/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

753.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година, бр.02-1004/11 од 23.1.2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, на седницата, одржана на 23.1.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-941/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

754.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
Механика на материјали	Р.Ч.Хилбелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
Вовед во криптографија	Најџел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
Технологија на млечни производи	Ралф Ирш	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
Француска историска револуција	Питер Бурж	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пробиштип, а за потребите на Јавна општинската установа Библиотека „Јане Сандански“ Пробиштип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-944/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

755.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул.,11 Ноември“ во Куманово, на КП бр.16139, КО Куманово, запишани во Имотен лист бр.14368, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 199 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 352 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 149 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 4, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 99 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 5, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 100 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 6, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 46 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 7, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 46 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 8, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 99 м2,

- зграда бр.16, намена на зграда ПО, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 311 м2,

- зграда бр.16, намена на зграда ПО, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со површина од 329 м2,

- зграда бр.18, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 174 м2,

- зграда бр.18, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 174 м2,

- зграда бр.20, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 199 м2,

- зграда бр.21, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 200 м2,

- зграда бр.22, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 310 м2,

- зграда бр.23, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 175 м2,

- зграда бр.23, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 175 м2,

- зграда бр.24, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 183 м2,

- зграда бр.24, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 186 м2,

- зграда бр.25, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 376 м2,

- зграда бр.26, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 205 м2,

- зграда бр.26, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 120 м2,

- зграда бр.27, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 208 м2,

- зграда бр.28, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 143 м2,

- зграда бр.29, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 114 м2,

- зграда бр.30, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 63 м2,

- зграда бр.34, намена на зграда В1-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 3 м2,

- зграда бр.35, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 6 м2,

- зграда бр.36, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 1 м2,

- зграда бр.36, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 40 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Куманово.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Општината Куманово во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-945/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

756.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најдел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1,009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-946/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

757.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1.	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2.	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
3.	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4.	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5.	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6.	Вовед во криптографија	Најџел Сمارт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7.	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8.	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9.	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10.	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
11.	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
12.	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13.	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Виница, а за потребите на Јавна општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“ – Виница.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-947/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

758.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје и тоа:

- патничко моторно возило марка Ford, тип Transitz регистарска ознака SK 061 SA, број на мотор 8A52612, број на шасија WF0DXXTTFD8A52612, сила на мотор 103 KW, работна зафатнина на мотор 2402 cm³, боја на каросерија - бела, година на производство 2008;

- патничко моторно возило марка Peugeot, тип Boxer регистарска ознака SK 011 JK, број на мотор 3003426, број на шасија VF3231C8215816256, сила на мотор 67 KW, работна зафатнина на мотор 1905 cm³, боја на каросерија - бела, година на производство 2000;

- патничко моторно возило марка Peugeot тип 206 регистарска ознака SK 395 KT, број на мотор 6036191, број на шасија VF32AWJYF41657611, сила на мотор 51 KW, работна зафатнина на мотор 1868 cm³, боја на каросерија - сина, година на производство 2001;

- патничко моторно возило марка Peugeot тип 206, регистарска ознака SK 242 KO, број на мотор 10DXC-W6019291, број на шасија VF32AWJYF41599004, сила на мотор 51 KW, работна зафатнина на мотор 1868 cm³, боја на каросерија - црвена, година на производство 2001;

- патничко моторно возило марка VOLKSWAGEN тип Passat регистарска ознака SK 158 RL, број на мотор 021623, број на шасија WVWZZZ3CZ6PO28277, сила на мотор 103 KW, работна зафатнина на мотор 1968 cm³, боја на каросерија - темно сива, година на производство 2005; и

- патничко моторно возило марка SANOS тип S 415 MVP, регистарска ознака SK 743 KS, број на мотор 90691109007445, број на шасија U1A5800731X024306, сила на мотор 170 KW, работна зафатнина на мотор 6370 cm³, боја на каросерија - бела, година на производство 2001.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења на Република Северна Македо-

нија со број V CB 283/19 од 17.12.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари во износ од 248.900,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 248.900,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1084/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

759.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје му се доделуваат вкупно 1.500.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1206/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

760.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1.	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	740,00
2.	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	15 (македонски јазик)	335,00
3.	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.740,00
4.	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.063,00
5.	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.642,00
6.	Вовед во криптографија	Најцел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	704,00
7.	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	15 (македонски јазик)	2.174,00
8.	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.082,00
9.	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	498,00
10.	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 6978-608247430-4	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.009,00
11.	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	15 (на македонски јазик)	2.644,00
12.	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	20 (на македонски јазик) 10 (на албански јазик)	17.154,00
13.	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1207/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

761.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден бр.	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1.	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2.	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
3.	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4.	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5.	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6.	Вовед во криптографија	Најџел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7.	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8.	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9.	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10.	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
11.	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Ц.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
12.	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13.	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1208/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

762.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - Скопје му се доделуваат вкупно 1.000.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1209/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

763.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1.	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	740,00
2.	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	100 (македонски јазик)	335,00
3.	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	1.740,00
4.	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	2.063,00
5.	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	1.642,00
6.	Вовед во криптографија	Најел Смарг	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	704,00
7.	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	100 (македонски јазик)	2.174,00
8.	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	1.082,00
9.	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	498,00
10.	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6978-608247430-4	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	1.009,00
11.	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	100 (на македонски јазик)	2.644,00
12.	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	110 (на македонски јазик) 35 (на албански јазик)	17.154,00
13.	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1210/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

764.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 209 став 2 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВО ТЕТОВО ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово му се доделуваат вкупно 10.500.000 дена-ри од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 49, ставка 464.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се обезбедени од буџетот на Министерството за образование и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-Високо образование, Потпрограма 49-Универзитет Југоисточна Европа, ставка 464.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1211/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

765.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	80 (македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најџел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	80 (македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	80 (на македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	90 (на македонски јазик) 30 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1213/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

766.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за здравство, се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар - објект со вкупна површина од 237м², која се наоѓа на ул. „50 та Дивизија“ бб во Скопје, на КП бр.433, за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.350, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 9м² и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 228м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1256/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

767.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. „11 Октомври во Струмица“, на КП бр.492/1 КО Струмица, запишани во Имотен лист бр.13088, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр. 0, намена на зграда: БА, влез 0, кат 000, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со волумен 710 м³,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 509 м²,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 703 м²,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 737 м²,

- зграда бр. 2, намена на зграда- Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 136 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Општина Струмица.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Општина Струмица во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1261/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

768.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ОД ДРУШТВОТО ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ФЕРО ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ****Член 1**

Се дава согласност на Концесионерот ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центриали за производство на електрична енергија со бр.12-880/1 од 28.1.2011 година, за пренос на 100% од уделот од друштвото ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на друштвото ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1382/1 Претседател на Владата
10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

769.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Општа болница Велес, му престанува користењето на недвижна ствар – зграда, која се наоѓа на ул. „Наум Наумовски Борче“ во Велес, на КП бр.1871, КО Велес, запишана во Имотен лист бр.28021, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1, кат - ПО, со внатрешна површина од 83м2,
- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 232м2 и
- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1 кат - ПР со внатрешна површина од 44м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1409/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
 Мила Царовска, с.р.

770.

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Велес се пренесува во сопственост без надомест недвижна ствар - зграда, која се наоѓа на ул.„Наум Наумовски Борче“ во Велес, на КП бр.1871, КО Велес, запишана во Имотен лист бр.28021, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1, кат - ПО, со внатрешна површина од 83м2,
- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 232м2 и
- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, влез 1 кат - ПР, со внатрешна површина од 44м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1409/2	Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	Мила Царовска, с.р.

771.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „Д-Р ФЕРИД МУРАД“- ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница „Д-Р ФЕРИД МУРАД“- Гостивар бр.09-514/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/1	Претседател на Владата
15 февруари 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

772.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Конче бр. 09-561/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/2	Претседател на Владата
15 февруари 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

773.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Центар Жупа бр. 09-560/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/3	Претседател на Владата
15 февруари 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

774.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“ ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес бр. 09-559/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-1212/4 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

775.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Велес бр. 09-558/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-1412/5
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

776.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – СКОПЈЕ Ц.О****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о бр. 09-557/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-1412/6
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

777.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИС-
ТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА –
СКОПЈЕ Ц.О****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о бр. 09-556/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/7
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

778.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ –
ВЕВЧАНИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани бр. 09-554/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/8
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

779.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛ-
СТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно обвинителство на Република Северна Македонија бр. 09-553/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/9
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

780.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НУ ЗАВОД ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И
МУЗЕЈ - ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид бр. 09-551/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/10
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

781.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Република Северна Македонија бр. 09-550/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/11
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

782.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Република Северна Македонија бр. 09-549/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/12
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

783.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје бр. 09-548/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/13
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

784.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Гевгелија бр. 09-547/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/14 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

785.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НУ АНСАМБЛ НА АЛБАНСКИ НАРОДНИ ОРА И ПЕСНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија бр. 09-546/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/15 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

786.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр. 09-545/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/16 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

787.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Валандово бр. 09-544/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/17
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

788.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ
СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
„СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“-Скопје бр. 09-543/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/18
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

789.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРУШЕВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крушево бр. 09-542/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/19
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

790.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КИСЕЛА
ВОДА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Кисела Вода бр. 09-541/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/20 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

791.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Могила бр. 09-540/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/21 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

792.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ Скопје бр. 09-539/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/22 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

793.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје бр. 09-538/2 од 5.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/23 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

794.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА БЕРОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Берово бр.09-537/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/24 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

795.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
МАЈКА ТЕРЕЗА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ - Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза - Скопје бр.09- 536/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/25 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

796.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните на Република Северна Македонија бр.09- 535/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/26 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

797.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда - Биро за судски вештачења бр.09-555/1 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/27 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

798.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВНО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА –****СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје, бр.45-6523/30 од 10 септември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.191/19).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1412/28 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

799.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марковиќ“ бр.2, Струмица, на КП бр.2943, КО Струмица, запишани во Имотен лист бр. 14774 сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П 1, со внатрешна површина од 51 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П 2, со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П 3, со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 14 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 1, со внатрешна површина од 28 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 2, со внатрешна површина од 22 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 3, со внатрешна површина од 16 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 2, со внатрешна површина од 1 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 3, со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 4, со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда Т, со внатрешна површина од 35 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 1, со внатрешна површина од 23 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 1, со внатрешна површина од 14 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Управата за јавни приходи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1435/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

800.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марковиќ“ бр.2, Струмица, на КП бр.2943, КО Струмица, запишани во Имотен лист бр. 14774, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 22, со внатрешна површина од 38м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС 2, со внатрешна површина од 12м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 1, со внатрешна површина од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 2, со внатрешна површина од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 3, со внатрешна површина од 16м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 4, со внатрешна површина од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 5, со внатрешна површина од 13м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 6, со внатрешна површина од 25м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 7, со внатрешна површина од 11м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 8, со внатрешна површина од 13м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 9, со внатрешна површина од 12м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 10, со внатрешна површина од 24м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 11, со внатрешна површина од 36м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 12, со внатрешна површина од 34м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда К, со внатрешна површина од 9м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС 1, со внатрешна површина од 11м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 1, со внатрешна површина од 51м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 2, со внатрешна површина од 11м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХЗ, со внатрешна површина од 2м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 1, со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 2, со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 3, со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 4, со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЦ 5, со внатрешна површина од 4м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 77м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Агенцијата за катастар на недвижности во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1435/2
10 февруари 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

801.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марковик“ бр.2, Струмица на КП бр. 2943 КО Струмица, запишани во Имотен лист бр.14774, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 10, со внатрешна површина од 25 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 16, со внатрешна површина од 16 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 17, со внатрешна површина од 15 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 18, со внатрешна површина од 12 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 19, со внатрешна површина од 15 м2,

- зграда 1 намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 6, со внатрешна површина од 7 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1435/3
10 февруари 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2020040